

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Стелантис Н.В. (Stellantis N.V.), со регистрирано седиште на Сингапорештраат, 92-100, Лијнден, Холандија П7 1175 РА и ФИХ Мобајл Лимитед (FHN Mobile Limited), со регистрирано седиште на поштенско сандаче 31119 Гранд Павилјон, Хибискус Веј, 802 Вест Беј Роуд, Гренд Кајман, КУ1-1205, Кајмански острови, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 28.09.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе биде претежно активно со развој на дигитални кабинички и персонализираните поврзани услуги, од страна на Стелантис Н.В. (Stellantis N.V.), со регистрирано седиште на Сингапорештраат, 92-100, Лијнден, Холандија П7 1175 РА РА и ФИХ Мобајл Лимитед (FHN Mobile Limited), со регистрирано седиште на поштенско сандаче 31119 Гранд Павилјон, Хибискус Веј, 802 Вест Беј Роуд, Гренд Кајман, КУ1-1205, Кајмански острови, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 06.09.2021 година, а дополнето на 10.09.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), беше доставено известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе биде претежно активно со развој на дигитални кабинички и персонализираните поврзани услуги, од страна на Стелантис Н.В. (Stellantis N.V.), со регистрирано седиште на Сингапорештраат, 92-

100, Лијнден, Холандија П7 1175 РА РА и ФИХ Мобајл Лимитед (FII Mobile Limited), со регистрирано седиште на поштенско сандаче 31119 Гранд Павилјон, Хибискус Веј, 802 Вест Беј Роуд, Гренд Кајман, KY1-1205, Кајмански острови.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

-**Стелантис Н.В.** е владејачкото друштво на Стелантис Н.В. Стелантис Н.В. е глобална автомобилска групација која се занимава со дизајнирање, инженерство, производство, дистрибуција и продажба на автомобили, делови и производствени системи низ светот. Исто така, обезбедува финансирање на продавачи на мало и дилери за да ја поддржи продажбата на своите брендираны возила. Stellantis Group има приближно 300.000 вработени.

- **ФИХ Мобајл Лимитед** е инвестициско холдинг друштво кое е примарно активно на светско ниво со дизајн, развој, производство, составување и пост-продажни услуги за друштва кои се бават со компјутери, комуникации и потрошувачка електроника. FII има приближно 70.000 вработени. ФИХ Мобајл Лимитед припаѓа на групацијата Фоксон Групата, која е глобален производител на електроника и давател на технолошки решенија.

Фоксон Групата не е активна и не остварува приходи во Република Северна Македонија.

Предложеното заедничкото вложување ќе развива дигитални кабинни и персонализирани поврзани услуги и има за цел да ги забрза временските рокови за пласирање на пазарот на напредни во-автомобил и поврзан-автомобил технологии. Заедничкото вложување ќе конкурира за глобални договори за програма за возила со Stellantis и други друштва од автомобилската индустрија. Заедничкото вложување ќе се фокусира на развој на инфо-забава, телематика и платформа за клауд услуги со софтверски иновации, што се очекува да вклучат апликации базирани на вештачка интелигенција, 5G комуникација, надградени услуги преку воздух, можности за е-трговија и паметни интеграции во кабината. Заедничкото вложување ќе ги извршува на самостојна основа, сите активности на автономен економски субјект, потпирајќи се на сопствени финансии, персонал и средства за да ги спроведе своите деловни активности кон клиенти-трети лица на долгорочна основа.

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став 2, став 3 и став 4 од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за утврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите*, Комисијата носи решение во скратена форма, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица значително спречување,

ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски